



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



СООПШТЕНИЕ

Операторот на електропреносниот систем, врз основа на член 85 став (1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7 од Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 228/19) е должен да изработи Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети и истите најдоцна до 31 октомври да ги достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) заради одобрување.

АД МЕПСО Скопје на 22 септември 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика достави на одобрување

- Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Северна Македонија – Бугарија (МЕПСО – ЕСО) за 2021 година бр. 12-1929/1 од 22 септември 2020 година и
- Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Северна Македонија – Србија (МЕПСО – ЕМС) за 2021 година бр. 12-1930/1 од 22 септември 2020 година.

Со оглед на одлуката на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на COVID-19 и пандемијата прогласена од Светската здравствена организација, Регулаторната комисија за енергетика одлучи да не се одржуваат подготвителни седници и комуникацијата со засегнатите страни да оди по електронски пат.

Имајќи го предвид горенаведеното, на следниот линк се Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети за 2021 година на граница [Северна Македонија – Бугарија](#), односно [Северна Македонија – Србија](#), доставени од АД МЕПСО Скопје по коишто најдоцна до 5 октомври 2020 година можете да доставувате забелешки, коментари и предлози на erc@erc.org.mk.

Со почит,

**Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија**

